

Член 2

Во членот 2 по ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи:
„Изјавата од став 2 на овој член може до Комисијата за хартии од вредност на РМ, да се достави во електронска форма потпишана со квалификуван дигитален сертификат“.

Член 3

Во членот 3 по ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи:
„Барањето од став 1 на овој член може до Комисијата за хартии од вредност на РМ, да се достави во електронска форма потпишано со квалификуван дигитален сертификат“.

Член 4

Во Прилогот, Образец Б-ОИПДБ по зборот „потпис и печат“, се додаваат зборовите „односно квалификуван дигитален сертификат“.

Член 5

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за формата и содржината на барањето за добивање на одобрение за избор на депозитарна банка.

Член 6

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 03-610/3
19 мај 2014 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија,
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

2465.

Врз основа на член 190 став 1 од Законот за хартии од вредност („Сл.весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013 и 43/2014), а во врска со член 48 став 3 и член 50 став 3 од Законот за инвестициски фондови („Сл.весник на РМ“ број 12/2009, 67/2010, 24/2011 и 188/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, на седницата одржана на ден 19.5.2014 година, донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ И НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ИДЕНТИФИКАЦИСКИОТ БРОЈ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД**

Член 1

Во Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на Регистарот на инвестициски фондови и начинот на утврдување на идентификацискиот број на

инвестицискиот фонд („Сл.весник на РМ“ број 86/2009), во член 2 по став 5 се додава нов став 6 кој гласи:

„Пријавите од став 1, став 3 и став 4 на овој член може до Комисијата за хартии од вредност на РМ, да се поднесат во електронска форма потпишани со квалификуван дигитален сертификат“.

Член 2

Во членот 12 по ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„Известувањето од став 1 на овој член може до Комисијата за хартии од вредност на РМ, да се достави во електронска форма потпишано со квалификуван дигитален сертификат“.

Член 3

Во Прилог 4, Образец 3-ОИФ и Прилог 5, Образец 3-ЗИФ, по зборовите „име и презиме, потпис од одговорното лице (т.е. одговорните лица) и печат на друштвото за управување со инвестициски фондови“, се додаваат зборовите: „односно квалификуван дигитален сертификат“.

Во Прилог 6, Образец 3-ПИФ, по зборовите: „име и презиме, потпис од одговорното лице (т.е. одговорните лица) и печат на друштвото за управување со приватни фондови“, се додаваат зборовите „односно квалификуван дигитален сертификат“.

Член 4

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на Регистарот на инвестициски фондови и начинот на утврдување на идентификацискиот број на инвестицискиот фонд.

Член 5

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 03-611/3
19 мај 2014 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија,
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.